


**WINTER  
2019/2020**



**TRAVEL AGENCY  
FERIJAL - KASIKOV**

**КОПАОНИК**

**ХОТЕЛ GRAND HOTEL & SPA \*\*\*\***



**Локација:** во самиот центар на Копаоник, во непосредна близина на ски-патекиите, со панорамски поглед на падините на Копаоник, реновиран 2009 година.

**Капацитет:** 113 стандардни, 15 супериор, 25 фамилијарни соби и 12 апартмани

**Хотелски содржини:** ресторан, forest - аперитив бар со камин, Havana бар со кубанска музика, пул бар, ресторан и пицерија, слаткарница Garden, банка, продавници, играчница, Салон за убавина, педикир и маникир, "Grand Oaza" SPA & Wellness центар на 1800 m2, фитнес центар, безжичен интернет, ски сервис, лекар, паркинг, конференциска сала, спортски терени: кошарка, одбојка, ракомер, пинг-понг, билијард сала, куглање...

**Опременост на собите:** бања, мини бар, телефон, сателитска TV/DVD WIFI.

**Grand Hotel & Spa \*\*\*\* Копаоник**

**Ценовникот важи во период од 05.12.2019 - 12.04.2019.**

**Цените се изразени во € по лице/ноќ**

**EARLY BOOKING ПОПУСТ -15% ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 31.10.2019**

Период	Престој во период	Мин. ноќи	Услуга	1/2 Std 1/3 Std	1/3, 1/4, 1/5 Family	1/2 Sup 1/3 Sup*** 1/4 Sup***	1/2, Sup+ 1/3 Sup+**** 1/4 Sup+****	1/1 Std	1/1 Sup	1/1 Sup+		
05.12 - 08.12.	Чет/Нед	3	НВ	<b>SKI OPENING PONUDA</b>								
08.12 - 17.12.	Нед/Нед	5	НВ	91	96	100	109	133	145	158		
17.12 - 29.12.	-	3	НВ	79	83	87	95	115	126	137		
29.12 - 02.01.	Нед/Чет	4	НВ	199	239	219	239	318	350	382		
29.12 - 05.01.	Нед/Нед	7	НВ	139	167	153	167	222	245	267		
05.01 - 12.01	Нед/Нед	7	НВ	89	93	98	107	129	142	155		
12.01 - 19.01.	Нед/Нед	7	НВ	99	104	109	119	144	158	172		
19.01 - 26.01.	Нед/Нед	7	НВ	89	93	98	107	129	142	155		
26.01 - 02.02.	Нед/Нед	7	НВ	89	98	98	107	129	142	155		
02.02 - 09.02.	Нед/Нед	7	НВ	109	133	131	143	190	209	228		
09.02 - 16.02.	Нед/Нед	7	НВ	119	143	131	143	190	209	228		
16.02 - 23.02.	Нед/Нед	7	НВ	99	104	109	119	144	158	172		
23.02 - 01.03.	Нед/Нед	7	НВ	99	104	109	119	144	158	172		
01.03 - 08.03.	Нед/Нед	7	НВ	109	114	120	131	158	174	190		
08.03 - 15.03.	Нед/Нед	7	НВ	96	101	106	115	139	153	167		
15.03 - 22.03.	Нед/Нед	4	НВ	81	85	89	97	117	129	141		
22.03 - 29.03.	Нед/Нед	4	НВ	68	71	75	82	99	108	118		
29.03 - 12.04.	Нед/Нед	4	НВ	68	71	75	82	99	108	118		

**Помал број на ноќевања исклучиво на барање**

**Цените се изразен во € по лице/ноќ - КРАТОК ПРЕСТОЈ**

Краток престој	Престој во период	1/2 Std 1/3 Std	1/3 1/4 1/5 Family	1/2 Sup 1/3 Sup*** 1/4 Sup***	1/2 Sup+ 1/3 Sup+**** 1/4 Sup+****	1/1 Std	1/1 Sup
09.01 - 12.01.	Чет-Нед	111	117	122	134	161	177
16.01 - 19.01.	Чет-Нед	124	130	136	149	179	197
23.01 - 26.01.	Чет-Нед	111	117	122	134	161	177
30.01 - 02.02.	Чет-Нед	111	122	122	134	161	177
06.02 - 09.02.	Чет-Нед	144	174	159	174	233	257
13.02 - 16.02.	Чет-Нед	144	174	159	174	233	257
20.02 - 23.02.	Чет-Нед	124	130	136	149	179	197
27.02 - 01.03.	Чет-Нед	124	130	136	149	179	197
05.03 - 08.03.	Чет-Нед	<b>MUSIC WEEK PONUDA</b>					
12.03 - 15.03.	Чет-Нед	<b>MUSIC WEEK PONUDA</b>					
19.03 - 22.03.	Чет-Нед	97	102	107	117	141	155
26.03 - 29.03.	Чет-Нед	82	86	90	98	118	130
02.04 - 05.04.	Чет-Нед	82	86	90	98	118	130
<b>Резервација се проследува на барање- минимум 5 дена пред поаѓање</b>							

Цените се дадени на ден по лице за сместување во соба според табелата, за минимум престој од 5 ноќи. За пократок престој можна е доплата (информации во агенција)

**НАПОМЕНА:**

- Попустот се пресметува само на цената на сместувањето. За услуга полупансион (11,5 € по лице/дневно) не се преметува попустот за рана резервација.
- Бројот на соби кои се продаваат по услови за рана резервација е ограничен.
- Доколку се откаже резервацијата направена по овие услови или се промени терминот во периодот кога е направена резервацијата до 15 дена пред почеток на аранжманот, пеналите изнесуваат 50% од вкупната цена на аранжманот. За отказ на аранжманот во период помалку од 15 дена пред поаѓање.
- Можност за 3то и 4то лице на помошно легло во супериор и супериор + соби имаат -20% попуст.

**Цената на хотелското сместување вклучува:**

- Сместување на база полупансион (појадок и вечера - шведска маса)
- Специјална Божиќна вечера (25.12.2019 и 07.01.2020)
- Неограничено користење содржи Spa & Wellness центар на 1.800 m<sup>2</sup>; затворен базен со димензии 18x9м, соблекувална (ормар, баде мантил, папучи, пешкир), релакс зона, Сауна свет - инфраред сауна, финска сауна, руска бања, кенип, базен и џакузи со топла вода на отворено, неограничено користење на фитнес центар.
- Wi – Fi
- Користење на ски остава

**Цената на апартманското сместување дополнително вклучува:**

- Пријавување во соба, сет за добредојде (овошје, шише вода, вино), коктел за добредојде, сладок поклон за добредојде, плазма шејк за најмладите, гранд сет за добро утро (кафе, дневни новини, магацини, сок од свежо овошје), луксузен Vogner сет козметика, детски сет козметика, можност за гранд појадок во соба, можност за масажа во соба, опрема за бебе на барање (пулт за пресоблекување, када, греач за шишенца, кетлер), експресно одјавување, колач и поклон за заминување.

**Цената не вклучува (задолжително плаќање при резервација):**

- Такса за престој која за возрастни изнесува 100 дин (1€) по лице за ноќевање, за деца од 7-15 год. изнесува 50 дин (0,5€) по лице за ноќевање. Деца до 7 год. не плаќаат такса за престој.

**Попусти и доплати за GRAND HOTEL & SPA\*\*\*\*:**

- Дете 0-2год. во придружба на двајца возрастни, ако користи заеднички кревет - БЕСПЛАТНО во 1/2 стандард и супериор соба
- Дете 2-7год. во придружба на двајца возрастни, ако користи заеднички кревет - 50% во 1/2 стандард и супериор соба
- Дете 2-12год. доколку користи посебен кревет -30% (со минимум 1 возрастно лице).
- Две деца 2-12год. во придружба на двајца возрастни, секое дете - 50% во 1/3 стандардна соба, 1/3 family соба и 1/3 супериор соба
- Две деца 2-12год. во придружба на двајца возрастни, секое дете - 30% во 1/4 family соба, 1/4 супериор соба
- Три деца 2-12год. во придружба на двајца возрастни, секое дете - 30% во 1/5 family соба
- Трето возрастно лице - 20% во 1/3 соба стандардна, 1/3 супериор, 1/4 супериор соба
- Доколку две лица користат 1/3 family соба и 1/3 супериор соба, доплаќаат 20% по лице од цената за 1/3 family соба или 1/2 супериор соба
- Намалување на цената за промена на услуга – ноќевање со појадок 6€.

**Доплата на лице место (по потреба):**

- Посебен програм за деца на возраст од 3 до 12 години - дневен програм со анимација со професионална грижа за деца во детски клуб - 6 денови во тек на смена од 10:00 - 16:00 часот (освен на ден на пријаување и одјавување од хотелот) - доплата 10 € дневно/ по дете.
- Јога, пилатес, аеробик, персонален тренинг, фитнес тренинг.
- Јавен паркинг, јавна гаража.

**Доплата при резервација или на лице место:**

- Ски школа и сноуборд - 6, 5, 3 или 2 дена
- Baby cot 5 € по ноќевање
- Дочек на Нова Година во хотел Гранд \*\*\*\*  
- Цена во предпродажба за резервации до 01.12.2019 - Свечена вечера на 31.12.2019 со музички програм со популарни естрадни ѕвезди. VIP зона 180 € I зона 135 €; II зона 117 €; деца 0-7 год. гратис; деца 7-12 год. попуст -50%  
-Цени за резервација на рецепција од 01.12.2019 Сене на ресепцији за rezervacije od 01.12.2019 - Свечена вечера на 31.12.2019 со музички програм со популарни естрадни ѕвезди. VIP зона 200 €; I зона 150 €; II зона 130 €; деца 0-7 год гратис; деца 7-12 год. попуст 50%

**Легенда:**

DBL/TWIN - двокреветна соба (можен помошен кревет), SGL - еднокреветна соба, APP - апартман, Family - фамилијарна соба, SUITE – суит, Mezonette – мезонет, Bungalow – бунгалов, PV/MV - поглед на парк, SV - поглед на море, tv - телевизор, fr - ладилник (фриждер), ac - клима уред, BB - ноќевање со појадок, HB - полупансион (појадок и вечера), AI - (all inclusive) се вклучено.

Цените се изразени во евра во денарска противвредност 1€ = 62 денари. Плаќањето е исклучиво во денари  
Важат општите услови за патување на ТА Ферџал Кашиков и СКТМ